

Службен весник на Република Македонија

Број 63

16 април 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1934. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за користење на земјоделско земјиште за не-земјоделски цели, формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација	2	1943. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	47
1935. Обрасци од Државната изборна комисија	4	1944. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	47
1936. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	46	1945. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	48
1937. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	46	1946. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	48
1938. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	46	1947. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	48
1939. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	46	1948. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	48
1940. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	46	1949. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	49
1941. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	47	1950. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	49
1942. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	47	1951. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	49
		1952. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	49

	Стр.		Стр.
1953. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	50	1955. Правилник за посебните барања за безбедност на храната произведена со јонизирачко зрачење (*)	50
1954. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	50	1956. Објава за стапката на трошоци на живот и платите за месец март 2014... Огласен дел	56 1-104

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1934.

Врз основа на член 51 став 4 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ- ЛИШТЕ ЗА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ ЦЕЛИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за постапката за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели, формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација (“Службен весник на Република Македонија” бр. 155/12),

Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.22-1582/3
1 април 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

БАРАЊЕ

за издавање на позитивни мислење за користење на земјоделско земјиште за
неземјоделски цели

1.Податоци за подносителот на барањето.

Назив на барателот _____
Седиште на барателот _____
Контакт телефон _____

2.Врз основа на член 51 став 2 од Законот за земјоделското земјиште, се поднесува барањето за издавање на решение за позитивно мислење за користење на земјоделското земјиште за неземјоделски цели _____ (детални геолошки истражувања/експлоатација на минерални сировини) од субјектот _____ со седиште _____, контакт телефон _____, на локалитет _____, за земјоделското земјиште кое се наоѓа на КПбр. _____, место викано _____, катастарска култура _____, катастарска класа _____, површина _____ м2, запишана на Имотен лист бр. _____ за КО _____, во сопственост на _____, издаден од _____ под бр. _____ од _____ година.

Во прилог кон барањето се доставува бараната документација.

БАРАТЕЛ,

Датум и место_____
(потпис/печат*)

* За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

1935.

ОБРАСЦИ

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место

- 1 ОИК
- 2 Број на решението за формирање на избирачкиот одбор
- 3 Вкупен број на примени гласачки ливчиња - + 1 =
Сер. бр. на последно гл. ливче Сер. бр. на првото гл. ливче

Дел II

- 4 Време на започнување на гласањето часот
- 5 Време на завршување на гласањето часот
- 6 Време на затворање на гласачкото место часот
- 7 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот:

Дел III

- 8 Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список
- 9 Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето
(Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)

Овластениот претставник на подносителот на листата _____
 ги даде следните забелешки: Име и презиме на претседателот и на име на подносителот на листата

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Членот на избирачкиот одбор _____
 ги даде следните забелешки:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник

Прва проверка пред отворање на гласачкото место

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список.
 Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.

3				
8				

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.

Втора проверка по затворање на избирачкото место

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.
 Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.

13		12		13	
	+		-		+
14		11		14	
	-		=		+
12				10	
	=				-
				3	
					=

ЗАПИСНИК
за гласање, сумирање и утврдување на резултати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
од ИО за избирачко место бр. _____

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место

10	Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња	
11	Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале	
12	Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија	
13	Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња	
14	Вкупен број на важечки гласачки ливчиња	
15	Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами	

Дел VI

број на листа	НАЗИВ НА ЛИСТАТА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА	ДОБИЕНИ ГЛАСОВИ
		ВКУПНО	

Образец број 16
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик**Дел VII - Присутни претставници на подносителите на листи**

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот

Дел VIII - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатитеОвластениот претставник на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*Дел IX - Избирачки одбор**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

_____ (име и презиме) _____ (своерачен потпис)

ЧЛЕНОВИ:

1. _____ (име и презиме) _____ (своерачен потпис)
2. _____ (име и презиме) _____ (своерачен потпис)
3. _____ (име и презиме) _____ (своерачен потпис)
4. _____ (име и презиме) _____ (своерачен потпис)

Членот на избирачкиот одбор
не го потпиша записникот поради следните причини:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Потпис на претседателот на ИО

Датум, место и час

Изборна единица бр. 1 2 3 4 5 6
(заокружете го бројот на Изборната единица)**Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија**

- 1 Општинска изборна комисија _____
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор
- 9 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се именувани за членови на ИО во ДКП

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК

- 10 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
- 11 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
- 12 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња

ПРОВЕРКА

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула ве молиме проверете повторно.

10		A	
	+		-
11		4	
	+		=
12		0	
	=		
A			

ВКУПНО

Образец број 21
Член 125 и 126 од Изборниот законик**Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се е идентифицира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот

Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатитеПретставникот на подносителот на листата на кандидат
ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и назнака на подносителот на листата

Членот на општинската изборна комисија
ги даде следните забелешки:

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*Дел 7 - Општинска изборна комисија**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

_____	(име и презиме)	_____	(своерачен потпис)
-------	-----------------	-------	--------------------

ЧЛЕНОВИ:

- | | | | | |
|----|-------|-----------------|-------|--------------------|
| 1. | _____ | (име и презиме) | _____ | (своерачен потпис) |
| 2. | _____ | (име и презиме) | _____ | (своерачен потпис) |
| 3. | _____ | (име и презиме) | _____ | (своерачен потпис) |
| 4. | _____ | (име и презиме) | _____ | (своерачен потпис) |
| | _____ | (име и презиме) | _____ | (своерачен потпис) |

Членот на општинската изборна комисија
одби да го потпише записникот поради следните причини:

Овој дел го пополнува претседателот на Општинската изборна комисија

Држава:

Град:

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачкото место

¹ Вкупен број на примени гласачки ливчиња

$$\boxed{} - \boxed{} + 1 = \boxed{} \boxed{} \boxed{} \boxed{}$$

Сер. бр. на последно гл. ливне Сер. бр. на прето гл. ливне

Дел II

2 Време на започнување на гласањето

часот

3 Време на завршување на гласањето

4 Време на затворање на гласачкото место

5 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот:

Дел III

6 Вкупен број на избирачи во избирачкото место во ДКП според посебниот извод од Избирачкиот список

	20	40	60	80
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

7 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња

--	--	--	--

8 Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале

--	--	--	--

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето
(Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

**Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*

Прва проверка пред отворање на гласачкото место

Во молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.

1

--	--	--	--

-

6

--	--	--	--

=

--	--	--	--

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кошанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.

Втора проверка по затворање на избирачкото место

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.
Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.

10		+	
11		-	
9		=	

9		-	
8		=	

10		+	
11		+	
7		-	
1		=	

ЗАПИСНИК

за гласање, сумирање и утврдување на резултати од гласањето за избор на пратеници во собранието на Република Македонија од
ИО за избирачко место бр. _____ во ДКП на РМ _____ за Изборна единица _____

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место

9	Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија	
10	Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња	
11	Вкупен број на важечки гласачки ливчиња	
12	Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами	

Дел VI

број на листа	НАЗИВ НА ЛИСТАТА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА КАНДИДАТОТ ЗА ПРАТЕНИК	ДОБИЕНИ ГЛАСОВИ
		ВКУПНО	

Образец број 16гс / 1
Член 104, 113а став 5, 114, 116, 117 и
118 став 3 од Изборниот законик

Дел VII - Присутни претставници на подносителите на листи

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот

Дел VIII - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите

Овластениот претставник на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

**Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*

Дел IX - Избирачки одбор

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

(име и презиме)

(своерачен потпис)

ЧЛЕНОВИ:

1. _____ (име и презиме) _____ (своерачен потпис)
2. _____ (име и презиме) _____ (своерачен потпис)
3. _____ (име и презиме) _____ (своерачен потпис)
4. _____ (име и презиме) _____ (своерачен потпис)

Членот на избирачкиот одбор
не го потпиша записникот поради следните причини:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Потпис на претседателот на ИО

Датум, место и час

Изборна единица бр. _____

Дел I**1** Вкупен број на избирачки места во ДКП каде што е гласано

--	--	--	--	--	--

2 Реден број / име на сите избирачки места во ДКП каде што е гласано

Дел II**3** Вкупен број на избирачи запишани во посебните изводи од Избирачкиот список

--	--	--	--	--	--

4 Вкупен број на избирачи што гласале

--	--	--	--	--	--

5 Вкупен број на лица кои гласале со помош

--	--	--	--	--	--

Дел III**6** Вкупен број на важечки гласачки ливчиња

--	--	--	--	--	--

7 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња

--	--	--	--	--	--

8 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња

--	--	--	--	--	--

ПРОВЕРКА

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови. Доколку разликата во втората колона (A - 3) е различна од нула ве молиме проверете повторно.

6

--	--	--	--	--	--

+

7

--	--	--	--	--	--

+

8

--	--	--	--	--	--

=

A

--	--	--	--	--	--

A

--	--	--	--	--	--

-

3

--	--	--	--	--	--

=

0

--	--	--	--	--	--

ЗАПИСНИК

за сумирање и утврдувањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија од ДИК,
за Изборната единица бр. _____ за избирачките места во ДКП

Дел IV

[illegible]

Образец број 21гс / 1
Член 127а и 128 од Изборниот законик**Дел V - Присутни претставници на подносителите на листи**

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник

Дел VI - Забелешки за постапката на сумирање и утврдување на резултатитеПретставникот на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Овој дел го пополнува претседателот на Државната изборна комисија

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*Дел VII - ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**ПРЕТСЕДАТЕЛ: _____ Никола Рилкоски _____
(своерачен потпис)ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ: _____ Субхи Јакупи _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ Влатко Сајкоски _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ Сашо Срцев _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ Анета Стефановска _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ Виолета Дума _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ Бедредин Ибраими _____
(своерачен потпис)

Датум, место и час



Држава:
Shteti:
Град:
Qyteti:

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачкото место Рjesa I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit

- 1 Вкупен број на примени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar

$$\boxed{} - \boxed{} + 1 = \boxed{}$$

Сер. бр. на последно гл. ливче
N° ser. i fletëvotimit të fundit Сер. бр. на првото гл. ливче
N° ser. i fletëvotimit të parë

Дел II Рjesa II

- 2 Време на започнување на масањето
Koha e fillimit të votimit

	:	
часот ога		

- 3 Време на завршување на масањето
Koha e përfundimit të votimit

	:	
часот ога		

- 4 Време на затворање на
гласачкото место
Koha e mbylljes së vendvotimit

	:	
часот ога		

- 5 Доколку имало прекин на масањето да се наведат
причините и времетраењето на прекилот.
Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet
dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

Дел III Рjesa III

- 6 Вкупен број на избирачи во избирачкото место во ДКП според посебниот
извод од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve në vendvotimin në PDK sipas certifikatës të veçantë nga Lista Zgjedhore

--	--	--	--

- 7 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

--	--	--	--

- 8 Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои масале
Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkuara në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar

--	--	--	--

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето (Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место) Рjesa IV – Vërejtje për procedurën e votimit (Plotësohet menjëherë pas mbylljes së vendvotimit)

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде следните забелешки:
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese

Име и презиме на претставникот и настав на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Anëtar i këshillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
* Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi

Прва проверка пред отворање на гласачкото место Verifikimi i parë para hapjes së vendvotimit

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Ју lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.

1				
6				

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно расепени лица и затвореници.

Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koci për votim të personave të shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit.

Втора проверка по затворање на избирачкото место Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

10				
11				
9				

9				
8				

10				
11				
7				
1				

ЗАПИСНИК

за гласање, сумирање и утврдување на резултати од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија од
ИО за избирачко место бр. _____ во ДКП на РМ _____ за Изборна единица _____

PROCESVERBAL

për votim, sumim dhe vërtetim të rezultateve nga KZ për vendvotimin nr. _____ në PDK e RM-së _____ për zgjedhje të
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место
Pjesa V- Përmbledhja, plotësohet pas mbylljes së vendvotimit

- | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 9 | Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија
Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit | | | | |
| 10 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme | | | | |
| 11 | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme | | | | |
| 12 | Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами
Numri i plotë i personave që nuk mund të votojnë vetë | | | | |

Дел VI
Рјеса VI

[illegible]

Образец број 16гс/1

Член 104, 113а став 5, 114, 116, 117
и 118 став 3 од Изборниот законикFormulari numër 16gs/1
Neni 104, 113a paragrafi 5, 114, 116, 117
dhe 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor**Дел VII - Присутни претставници на подносителите на листи**
Pjesa VII – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listaveПрисутни претставници на подносителите на листи:
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се е идентифицираа нивното присуство, но не го потпишуваат протоколот
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin**Дел VIII - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите**
Pjesa VIII – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateveОвластениот претставник на подносителот на листата ги даде
отедните забелешки:

Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Anëtar i këshillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
* Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi**Дел IX - Избирачки одбор**
Pjesa IX – Këshilli Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARË:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 2. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 3. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 4. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |

Членот на избирачкиот одбор не го потпишува
записникот поради следните причини:
Anëtar i këshillit zgjedhor nuk e nënshkroi
procesverbalin për këto arsye:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhorПотпис на претседателот на ИО
Nënshkrimi i kryetarit të KZ-sëДатум, место и час
Data, muaji dhe ora

--



Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место Pjesa I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit

- ОИК
KKZ
- Број на решението за формирање на избирачкиот одбор
Numri i vendimit për formimin e këshillit zgjedhor
- Вкупен број на примени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar

Сер. бр. на последно "а" лице
nr. ser. i fletëvotimit të funditСер. бр. на првото "а" лице
nr. ser. i fletëvotimit të parë

Дел II Pjesa II

- Време на започнување на гласањето
Koha e fillimit të votimit : часот
ORA
- Време на завршување на гласањето
Koha e përfundimit të votimit : часот
ORA
- Време на затворање на гласачкото место
Koha e mbylljes së vendvotimit : часот
ORA
- Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот:
Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyt dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

Дел III Pjesa III

- Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve në vendvotim sipas certifikatës nga Lista zgjedhore
- Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето

Pjesa IV – Vërejtje për procedurën e votimit

(Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место) (Plotësohet menjëherë pas mbylljes së vendvotimit)

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде следните забелешки:

Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на избирачкиот одбор ги даде следните забелешки:
Anëtar i këshillit zgjedhor i dha vërejtjet vijuese:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
* Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

Прва проверка пред отворање на гласачкото место	Verifikimi i parë para hapjes së vendvotimit	Втора проверка по затворање на избирачкото место	Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit
Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. 3 8 Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кошчето за гласање на внатрешно расепени лица и затвореници. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koçani për votim të personave të shpërngulur të brendshëm dhe të burgosur.	Verifikimi i parë para hapjes së vendvotimit 13 14 12	Втора проверка по затворање на избирачкото место 12 11	Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit 13 14 10 3

ЗАПИСНИК

за гласање, сумирање и утврдување на резултати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
од ИО за избирачко место бр. _____

PROCESVERBAL

për votim, sumim dhe vërtetim të rezultateve nga KZ për vendvotimin nr. _____ për zgjedhje
të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место
Pjesa V- Përmbledhja, plotësohet pas mbylljes së vendvotimit

- | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 10 | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura | | | | |
| 11 | Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале
Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar | | | | |
| 12 | Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија
Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit | | | | |
| 13 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme | | | | |
| 14 | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme | | | | |
| 15 | Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами
Numri i plotë i personave të cilët nuk mund të votojnë vetë | | | | |

Дел VI

Pjesa VI

[illegible]

Образец број 16

Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик

Formulari numër 16

Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

Дел VII – Присутни претставници на подносителите на листи**Pjesa VII – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave**Присутни претставници на подносителите на листи:
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се идентифицира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën lista është përfaqësues ku regjistrohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Дел VIII – Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите**Pjesa VIII – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve**Овластениот претставник на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës
i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и на име на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Anëtar i këshillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
* Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi

Дел IX – Избирачки одбор**Pjesa IX – Këshilli Zgjedhor****ПРЕТСЕДАТЕЛ:****KRYETAR:****ЧЛЕНОВИ:**
ANËTARË:

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (сооперачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 2. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (сооперачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 3. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (сооперачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 4. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (сооперачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (сооперачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |

Членот на избирачкиот одбор

не го потпишува записникот поради следните причини:

Anëtar i këshillit zgjedhor nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО
Nënshkrimi i kryetarit të KZ-sëДатум, место и час
Data, muaji dhe ora

_____	_____
-------	-------

Изборна единица бр. 1 2 3 4 5 6
Njësia zgjedhore nr. _____

(заокружете го бројот на Изборната единица)
(rrethojeni numrin e njësisë zgjedhore)

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија
Pjesa 1 – Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor

- 1 Општинска изборна комисија
Komisioni komunal zgjedhor _____
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
Numri i plotë i vendvotimeve për të cilat kompetente është KKZ □ □ □ □
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
Numri rendor i vendvotimeve për të cilat kompetente është KKZ _____

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК
Pjesa 2 – Të dhënat nga votimi për vendvotimet të cilat janë nën kompetencë të KKZ

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve për ato vendvotime të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore □ □ □ □ □ □
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале
Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar □ □ □ □ □ □
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор
Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim □ □ □ □ □ □
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица
Numri i plotë i votuesve të cilët kanë votuar, të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm □ □ □ □ □ □
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале,
а кои се на издржување на мерка куќен притвор
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar
dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë arrestin shtëpiak □ □ □ □ □ □
- 9 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се именувани за членови на ИО во ДКП
Numri i plotë të votuesve që kanë votuar, të cilët janë emëruar për anëtarë të KZ-së në PDK □ □ □ □ □ □

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК
Pjesa 3- Të dhëna nga votimi për vendvotimet për të cilat kompetente është KKZ

- 10 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme □ □ □ □ □ □
- 11 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme □ □ □ □ □ □
- 12 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura □ □ □ □ □ □

ПРОВЕРКА
VERIFIKIM

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула
ве молиме проверете повторно.
Në katrorë shënoni numrat e radhëve përkatëse.
Nëse dallimi në grafën e dytë (A-4) është ndryshe nga zero
ju lutemi të verifikoni përseri.

10 + 11 + 12 = A 	A - 4 = 0
---	---

nga sumimi i rezultateve të votimit për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
nga Komisioni komunal i zgjedhjeve _____

GJITHSEJ

Образец број 21

Член 125 и 126 од Изборниот законик

Formulari numër 21

Neni 125 dhe 126 nga Kodi Zgjedhor

Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи
Рјеса 5 – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се идентифицира неговото присуство, но не го потпишуваат записникот
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet pranja e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
Рјеса 6 – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve

Претставникот на подносителот на листата на кандидат ги

даде следните забелешки:

Përfaqësuesi i parashtruesit të listës sëkandidatit i
dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на општинската изборна комисија
ги даде следните забелешки:

Anëtar i komisionit komunal zgjedhor _____

i dha vërejtjet vijuese:

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
*Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi

Дел 7 - Општинска изборна комисија
Рјеса 7 – Komisioni Komunal ZgjedhorПРЕТСЕДАТЕЛ:
KRYETAR:ЧЛЕНОВИ:
ANËTARË:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 2. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 3. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 4. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |

Членот на општинската изборна комисија
одби да го потпише записникот поради следните причини:Anëtar i komisionit komunal zgjedhor refuzoi ta nënshkruaj
procesverbalin për këto arsye:



Изборна единица бр.
Njësia zgjedhore nr.

Дел I
Рјеса 1

- 1 Вкупен број на избирачки места во ДКП каде што е гласано
Numri i plotë i vendvotimeve në PDK ku është votuar
- 2 Реден број / име на сите избирачки места во ДКП каде што е гласано
Numri rendor / emri i të gjitha vendvotimeve në PDK ku është votuar

Year	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1999						

[illegible]

Дел II
Рјеса II

- | | |
|---|--|
| 3 | Вкупен број на избирачи запишани во посебните изводи од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve të shënuara në certifikata të veçanta nga Lista zgjedhore |
| 4 | Вкупен број на избирачи што гласале
Numri i plotë i zgjedhësve që kanë votuar |
| 5 | Вкупен број на лица кои гласале со помош
Numri i plotë i personave që kanë votuar me ndihmë |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2016	2017	2018	2019	2020	2021

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

Дел III
Рјеса III

- 6 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
- 7 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
- 8 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

	0%	10%	20%	30%	40%	50%
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						

0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

--	--	--	--	--	--

**ΠΡΟΒΕΡΚΑ
VERIFIKIM**

Во квадратите припишете ги броевите од соодветните редови.
Доколку разликата во изразот колона (A - 3) е различна од нула,
ве молиме проверете повторно.
Në katrorë shënoni numrat e radhëve përkatëse.
Nëse dallimi në grafen e dytë (A-3) është ndryshe nga zero
ju lutemi të verifikoni përsën.

6

--	--	--	--	--

+

7

--	--	--	--	--

+

B

--	--	--	--	--

=

A

--	--	--	--	--

A							
3							
0							

ЗАПИСНИК

за сумирање и утврдувањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија од ДИК
за Изборната единица бр. _____ за избирачките места во ДКП

PROCESVERBAL

për shumim dhe vërtetim të rezultateve nga votimi për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së KSHZ
për njësinë zgjedhore nr. _____ për vendvotimet në PDK

Дел IV
Рјеса 4

[illegible]

Образец број 21гс/1
Член 127а и 128 од Изборниот законик
Formulari numër 21gs/1
Neni 127a dhe 128 nga Kodi Zgjedhor

Дел V - Присутни претставници на подносителите на листи
Рjesa 5 – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

Присутни претставници на подносителите на листи:
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues

Дел VI - Забелешки за постапката на сумирање и утврдување на резултатите
Рjesa VI – Vërejtje për procedurën e përmbledhjes dhe vërtetimit të rezultateve

Претставникот на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit
i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Osoj del po plotësona претседателот на Државната изборна комисија
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
*Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal

Дел VII - ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Рjesa 7 – Komisioni Shtetëror Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:	Никола Рилкоски	_____
KRYETAR:	Nikolla Rillkoski	(со оверачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ:	Субхи Јакупи	_____
NËNKRYETAR:	Subhi Jakupi	(со оверачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
ЧЛЕН:	Влатко Сајкоски	_____
ANËTAR:	Vlatko Sajkoski	(со оверачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
ЧЛЕН:	Сашо Срцев	_____
ANËTAR:	Sasho Srcevi	(со оверачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
ЧЛЕН:	Анета Стефановска	_____
ANËTAR:	Aneta Stefanovska	(со оверачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
ЧЛЕН:	Виолета Дума	_____
ANËTAR:	Violeta Duma	(со оверачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
ЧЛЕН:	Бедредин Ибраими	_____
ANËTAR:	Bedredin Ibraimi	(со оверачен потпис) (nënshkrimi me dorë)

Датум, место и час
Data, muaji dhe ora

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место
Kotor I- Pherela pe anglal phravibe tar alusaribaskere thana
Pjesa I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit

1 ОИК KAK KKZ	2 Број на решението за формирање на избирачкиот одбор Numero taro chinavibe baši formiribe alusaribaskoro komiteti Numri i vendimit për formimin e këshillit zgjedhor	3 Вкупен број на примени гласачки ливчиња Sahno gendo lende avazikeribaskere patrore Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar	Сер. бр. на последно гл. ливче ser.num. Taro paluno av.petro nr. ser. i fletëvotimit të fundit	Сер. бр. на првото гл. ливче ser.num. Tar avgo av.patrore nr. ser. i fletëvotimit të parë	+	=	
------------------------------	--	--	---	--	----------	----------	---------

Дел II
Kotor II
Pjesa II

4 Време на започнување на гласањето Vakti kana shurakergja o avazikeribe Koha e fillimit të votimit	5 Време на завршување на гласањето Vakti kana agorkergja o avazikeribe Koha e përfundimit të votimit	6 Време на затворање на гласачкото место Vakti kana agorkergja o avazikeribe Koha e mbylljes së vendvotimit	7 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот. Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes. Dzikobor sine chinavin ko avazikeribe të liparen pe o karane thaj vakti taro chinavibe.
--	---	--	--

Дел III
Kotor III
Pjesa III

8 Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список Sahno gendo alusarutne ko alusaribaskoro than aso ikalin tar Alusaribaskiri patrin Numri i plotë i zgjedhësve në vendvotim sipas certifikatës nga Lista zgjedhore	9 Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор Sahno gendo nasvale thaj bitakotime džena kola avazikergje thaj džene kola si ko ikeribe dzeza khereskoro phanlpe Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak
--	--

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето (Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)
Kotor IV- Notikerina baš avazikeribaskiri chipota (Pherela pe sigate pala ko phandibe atr alusaribaskoro than)
Pjesa IV – Vërejtje për procedurën e votimit (Plotësohet menjëherë pas mbylljes së vendvotimit)

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде следниот забелешки: Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese: O radzime prezententi taro patrinakoro dendutno dengja akala notikerina.	Име и презиме на претседателот и назив на подносителот на листата Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës Anav thaj familakoro anav thaj anav taro patrinakoro dendutno
---	--

Членот на избирачкиот одбор ги даде следниот забелешки: O radzime prezententi taro patrinakoro dendutno dengja akala notikerina: Anëtarin i këshillit zgjedhor i dha vërejtjet vijuese.	Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор Anav thaj familakoro anav thaj anav taro patrinakoro dendutno Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor
--	---

Членот на избирачкиот одбор ги даде следниот забелешки: O radzime prezententi taro patrinakoro dendutno dengja akala notikerina: Anëtarin i këshillit zgjedhor i dha vërejtjet vijuese.	Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор Anav thaj familakoro anav thaj anav taro patrinakoro dendutno Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor
--	---

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**
***Ki chipota taro zaruri o notikerina šaj te liparen pe ko ulavdo hramutno kova dela pe akale hramutnea**
***Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi**

Прва проверка пред отворање на гласачкото место Avgo dikhlarin anglal phravibe tar avazikeribaskoro than Verifikimi i parë para hapjes së vendvotimit	Втора проверка по затворање на избирачкото место Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit			
Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Rodaja turnendar te dikhen o numero taro lende avazikeribaskere patrore si li jekhajek e numeroja hramome alusarutne ki alusaribaskiri patrin Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. Po kvadratitë hramonen o numeroja tar adekvatna kolone Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse 3 8 Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koçani për votim të personave të shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit. Ако је разлика различита од нула молимо вас да проверите поново. Имајте у виду да је одређени број гласачких листића можда уклоњени из свежња за гласање унутрашње раселених лица и затвореника.	Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Ko kvadratitë hramonkeren o numeroja tar adekvatna kolone Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Dzikobor o turlipe si vaver taro zero rodaja turnendar te dikhen palen Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 13 14 12 </td> <td style="vertical-align: top;"> 12 11 </td> <td style="vertical-align: top;"> 13 14 10 3 </td> </tr> </table>	13 14 12	12 11	13 14 10 3
13 14 12	12 11	13 14 10 3		

[illegible]

Образец број 16

Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик

Formula numero 16

dženo 104, 114, 116, 118 stavi 3 tar Alusaribaskoro kanuniko

Formula number 16

Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

Дел VII – Присутни претставници на подносителите на листи
Kotor VII - Thanlëndutne prezententia taro patrinengere dendutne
Pjesa VII – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

Присутни претставници на подносителите на листи:

I hanlëndutne prezententia taro patrinengere dendutne

Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Anav thaj familakoro anav lparinaja kole patrinakoro presententi si ko so evidentitela pe langoro thanlebe, numa na hramonela o hramutno
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin**Дел VIII – Забелешки за постапка за сумирање и утврдување на резултатите**
Kotor VIII - Notikerina basi chipota basi sumirbe thaj dikhljakirbe o rezultatia
Pjesa VIII – Vërejtje për procedurën për pëmbledhje dhe vertetim të rezultateve

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

O radzime prezententi taro patrinakoro dendutno dengja akala notikerina:

Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претседателот и на име на подносителот на листата
Anav thaj familakoro anav thaj anav taro patrinakoro dendutno
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listësЧленот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
O dženo ko alusaribaskoro komiteti
dengja akala notikerina.
Anëtar i këshillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:Oсј дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Akava kështj pherela te o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhorOсј дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Akava kështj pherela te o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*****Ki chipota taro zaruri o notikerina šaj te liparen pe ko luavdo hramutno kova dela pe akale hramutnea*****Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal****Дел IX - Избирачки одбор**
Kotor IX - Alusaribaskoro komiteti
Pjesa IX – Këshilli Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

PREZIDENTI:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:

DŽENE:

ANËTARË:

1.

2.

3.

4.

(име и презиме)
(anav thaj familakoro anav)
(emri dhe mbiemri)(своерачен потпис)
(plevastes a hramovin)
(nënshkrim me dorë)(име и презиме)
(anav thaj familakoro anav)
(emri dhe mbiemri)(своерачен потпис)
(plevastes a hramovin)
(nënshkrim me dorë)(име и презиме)
(anav thaj familakoro anav)
(emri dhe mbiemri)(своерачен потпис)
(plevastes a hramovin)
(nënshkrim me dorë)(име и презиме)
(anav thaj familakoro anav)
(emri dhe mbiemri)(своерачен потпис)
(plevastes a hramovin)
(nënshkrim me dorë)(име и презиме)
(anav thaj familakoro anav)
(emri dhe mbiemri)(своерачен потпис)
(plevastes a hramovin)
(nënshkrim me dorë)Членот на избирачкиот одбор
O dženo ko alusaribaskoro komiteti
Anëtar i këshillit zgjedhorне го потпиша записникот поради следните причини:
na hramonja o hramutno tar akale karane:
nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:Oсј дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Akava kështj pherela te o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhorПотпис на претседателот на ЈО
Hramovin taro prezidenti ki AK
Nënshkrimi i kryetarit të KZ-sëДатум, место и час
Data, than thaj ari
Data, muaji dhe ora

Изборна единица бр. 1 2 3 4 5 6

Alusaribaskiri jekhin num. (zakopiruvane to brojot na Изборна единица)
(rotakeren o numero anglai i alusaribaskiri jekhin)
Njësia zgjedhore nr. (rrethojeni numrin e njësie zgjedhore)

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија
Kotor I - Evidentia baši Komunalakiri alusaribaskiri komisja
Pjesa 1 – Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor

1 Општинска изборна комисија
Komunalakiri alusaribaskiri komisja
Komisioni komunal zgjedhor

2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
Sahno gendo alusaribaskere thana baši kolende si džovapiali i KAK
Numri i plotë i vendotimeve për të cilat kompetente është KKZ

3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
Nisalo gendo alusaribaskere thana baši kolende si džovapiali KAK
Numri rendor i vendotimeve për të cilat kompetente është KKZ

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК
Kotor II – Evidentia bash alusaribaskere thana kola si ko džovapialipe tari KAK
Pjesa 2 – Të dhënat nga votimi për vendvotimet të cilat janë nën kompetencë të KKZ

4 Вкупен број на избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список
Sahno gendo alusarutne baš odola alusaribaskere thana hramome ko ikalina tar lularibaskiri patrin
Numri i plotë i zgjedhësve për ato vendvotime të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore

5 Вкупен број на избирачи што масале
Sahno gendo alusarutne kola avazikergje
Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar

6 Вкупен број на лица кои масале, а кои се на издржување казна затвор или притвор
Sahno gendo dzene kola avazikergje, a kola si ko ikeribe dzeza phanilpe ja džiphanilpe
Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim

7 Вкупен број на гласачи што масале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица
Sahno gendo avazikerutne kola avazikergje, a kola si statusea andruneste džithanakerde dzene
Numri i plotë i votuesve të cilët kanë votuar, të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои масале и вкупен број на лица кои масале,
а кои се на издржување на мерка куќен притвор
Sahno gendo nasvale thaj bitaktime dzene kola avazikergje thaj sahno gendo dzene kola
avazikergje, a kola si ko ikeribe napi khereskoro phanilpe
Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm

9 Вкупен број на гласачи што масале, а кои се именувани за членови на ИО во ДКП
Sahno gendo avazikerutne kola avazikergje, a kola si anavkerde baši dzene ko AK ko DKP
Numri i plotë i votuesve që kanë votuar, të cilët janë emëruar për anëtarë të KZ-së në PLK

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК
Kotor III - Evidentia tar avazikeribe baš alusaribaskere thana baši kolende si džovapiali KAK
Pjesa 3 - Të dhëna nga votimi për vendvotimet për të cilat kompetente është KKZ

10 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Sahno gendo šukar avazikeribaskere patrore
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme

11 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Sahno gendo bišukar avazikeribaskere patrore
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme

12 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Sahno gendo biistemalkerde avazikeribaskere patrore
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

ПРОВЕРКА
DIKHLJAKERIN
VERIFIKIM

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула
ве молиме проверете повторно.
Në katrorë shënoni numrat e radhëve përkatëse.
Nëse dallimi në grafen e dytë (A-4) është ndryshe nga zero
ju lutemi të verifikoni përsëri.
Ko kvadratia hramonkeren o numeroja tar adekvatna ničea.
Džikobor o turlipe ki djujo kolona (A-4) si turlu taro zero rodaja tumendar
te dikhen palem, vas da proverite ponovo.

10		A	
	+		-
11		4	
	+		=
12		0	
	=		
A			

ЗАПИСНИК

од сумирањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
од Општинска изборна комисија _____

PROCESVERBAL

nga sumimi i rezultateve të votimit për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
nga Komisioni komunal i zgjedhjeve _____

HRAMUTNO

Baş avazikeribe,suminibe thaj dikhjakeribe rezultatia baş alusanbe deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe tar AK baş alusanibaskoro than num.

[illegible]

Образец број 21
Член 125 и 126 од Изборниот законик
Formulari numero 21
Dženo 125 thaj 126 tar Alusaribaskro kanuniko
Formulari număr 21
Neni 125 dhe 126 nga Kodi Zgjedhor

Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи
Kotor V- Thanlëndutne prezententia taro patrinengere dendutne
Pjesa 5 – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листата е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Anav thaj familakoro anav liparinaja kole patrinakoro prezententisi ko so evidentirnela pe lengoro thanleibe, numa na hramok erela o hramutno
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
Kotor VI- Notikerina baši čipota baši sumiribe thaj dikhljakeribe o rezultatia
Pjesa 6 – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve

Претставникот на подносителот на листата на кандидат ги
O prezententi taro patrinakoro dendutno taro kandidati
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës sëkandidatit i
даде следните забелешки:
dengja akale notikerina:
dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Anav thaj familakoro anav thaj anav taro patrinakoro dendutno
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на општинската изборна комисија ги даде следните забелешки:
O dženo ki komunakiri alusaribaskiri komisija dengja akala notikerina:
Anëtar i komisionit komunal zgjedhor i dha vërejtjet vijuese:

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
* Ki čipota taro zaruri o notikerina šaj te liparen pe ko ulavdo hramutno kova dela pe akale hramutnea
* Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi

Дел 7 - Општинска изборна комисија
Kotor VII – Komunakiri alusaribaskiri komisija
Pjesa 7 – Komisioni Komunal Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

PREZIDENTI:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:

DŽENE:

ANËTARË:

1.	(име и презиме) (anav thaj familakoro anav) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (plevazetar hramovini) (nënshkrimi me dorë)
2.	(име и презиме) (anav thaj familakoro anav) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (plevazetar hramovini) (nënshkrimi me dorë)
3.	(име и презиме) (anav thaj familakoro anav) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (plevazetar hramovini) (nënshkrimi me dorë)
4.	(име и презиме) (anav thaj familakoro anav) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (plevazetar hramovini) (nënshkrimi me dorë)
	(име и презиме) (anav thaj familakoro anav) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (plevazetar hramovini) (nënshkrimi me dorë)

Членот на општинската изборна комисија
O dženo ki komunakiri alusaribaskiri komisija
Anëtar i komisionit komunal zgjedhor

одби да го потпише записникот поради следните причини:
refuzoi ta nënshkruaj procesverbalin për këto arsye:
na mangllja të hramonkerel o hramutno sebepe akala karane:

Овој дел го пополнува претседателот на Општинската изборна комисија
Akavakotor pherela o prezidenti ki komunakiri alusaribaskiri komisija
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место
Pjesa I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit

- 1 ОИК
ВСК [] [] [] [] []
- 2 Број на решението за формирање на избирачкиот одбор
Seçim Heyeti oluşturma karar numarası [] [] [] [] []
- 3 Вкупен број на примени гласачки ливчиња
Kabul edilen seçmen kağıdı toplam sayısı [] [] [] [] []
- Сер. бр. на последно л. ливче
Son seçmen kağıdı seri numarası
- Сер. бр. на првото л. ливче
İlk seçmen kağıdı seri numarası
- + 1 =

Дел II
II. Bölüm

- 4 Време на започнување на гласањето
Seçimin başlama [] [] [] [] []
часот
saati
- 5 Време на завршување на гласањето
Seçimin bitiş [] [] [] [] []
часот
saati
- 6 Време на затворање на гласачкото место
Seçim sandığının kapatılması [] [] [] [] []
часот
saati
- 7 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот:
Seçim işlemleri sırasında herhangi bir engelle karşılaşıya kalınması durumunun açıklanması:

Дел III
III. Bölüm

- 8 Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список
Seçim Listesi dökümüne istinaden seçim yeri toplam seçmen sayısı [] [] [] [] []
- 9 Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна
куќен притвор
NHasta ve fiziksel güce sahip olmayan kişiler ile ev hapsinde bulunan toplam seçmen sayısı [] [] [] [] []

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето (Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)
IV Seçim Süreci Notları (Seçim Sandığı'nın kapatılmasının hemen ardından doldurulur)

Овластениот претставник на подносителот на листата

ги даде следните забелешки:

Seçim listesini takdim eden yetkili temsilci

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Temsilci ismi ve soyismi ile listeyi takdim eden ismiЧленот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Seçim Heyeti Üyesi aşağıdaki notları ekledi:Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Bu kısım Seçim Heyet Başkanı tarafından doldurulurОвој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Bu kısım Seçim Heyet Başkanı tarafından doldurulur

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник

*İhtiyaç duyulması takdirde notlar, sözkonusu tutanağın ekine dahil edilecek olan ayrı bir tutanak halinde sunulabilir.

Прва проверка пред отворање на гласачкото место Seçim Sandığı'nın Açılmasından Önce Birinci Kontrol	Втора проверка по затворање на избирачкото место Seçim Sandığı'nın Açılmasından Önce İkinci Kontrol
Во мојите проверки даде бројот на дотиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирани во избирачкиот список. Lütfen Seçim Listesi'nde kaydı bulunan kişi sayısının, elde edilen seçim kağıdı sayısına eşit olup olmadığını kontrol ediniz. Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Aşağıdaki karelere, kolon sayılarını yazınız. 3 [] [] [] [] 8 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници. Арадаки fark sifirdan farklı bir rakamsa, o zaman lütfen ikinci sefer kontrol ediniz. Belirli sayıdaki seçim kağıtlarının, içgöç yaşayanlar ve mahkum olanlar için koparıldığını gözönünde bulundurun.	Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. NE katröre shkruani numrat nga grafet përkatëse. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Арадаки fark sifirdan farklı bir rakamsa, o zaman lütfen ikinci sefer kontrol ediniz. 13 [] [] [] [] 14 [] [] [] [] 12 [] [] [] [] [] [] [] [] 12 [] [] [] [] 11 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 13 [] [] [] [] 14 [] [] [] [] 10 [] [] [] [] 3 [] [] [] [] [] [] [] []

ЗАПИСНИК

за гласање, сумирање и утврдување на резултати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
од ИО за избирачко место бр. _____

TUTANAĞI

Sonuçlarının Belirlenmesi Toplanması ve Oy Kullanılması _____ Numaralı Seçim Bölgesi'nde Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Milletvekilleri Seçim

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место
V Bölüm - Toplama, Doldurma İşlemi Seçim Sandığının Kapatılmasının Ardından Yapılır

- | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 10 | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Seçim sandığında yer alan toplam seçmen kağıdı sayısı | | | | |
| 11 | Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале
Oy kullanan ve seçim listesi dökümünü imzalayan toplam seçmen sayısı | | | | |
| 12 | Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија
Seçim sandığına eklenen seçmen kağıdı toplam sayısı | | | | |
| 13 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Geçerli olmayan toplam seçmen kağıdı | | | | |
| 14 | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Geçerli olan toplam seçmen kağıdı | | | | |
| 15 | Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами
Tek başına oy kullanamayan toplam seçmen sayısı | | | | |

Дел VI
VI Bölüm

број на листа Liste Sayısı	НАЗИВ НА ЛИСТАТА LİSTE ADI	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА LİSTE BAŞININ İSMİ VE SOYİSMİ	ДОБИЕНИ ГЛАСОВИ ELDE EDİLEN OYLAR			
ВКУПНО TOPLAM						

Образец број 16

Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик

16 Formu

Seçim Karamamesi 104, 114, 116, 117, 118. Maddesi 3. Fikrası

Дел VII – Присутни претставници на подносителите на листи**VII Bölüm – Liste Takdim Edenler Temsilcileri**

Присутни претставници на подносителите на листи:

Liste takdim edenler temsilcileri:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Kimlik tarafa çalışmasının yapılabilmesi amacıyla takdim eden temsilcinin ismi ve soyismi. Tutanağı imzalamazlar.

Дел VIII – Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите**VIII Bölüm – Sonuçların Belirlenmesi ve Toplanması Süreci Notları**

Овластениот претставник на подносителот на листата

ги даде следните забелешки:

Perfağsuesi i autorizuar i parashtruesit të listës
i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Temsilci ismi ve soyismi ile listeyi takdim eden ismi

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Bu kısım Seçim Heyet Başkanı tarafından doldurulur

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Seçim Heyeti Üyesi aşağıdaki notları ekledi:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Bu kısım Seçim Heyet Başkanı tarafından doldurulur

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
*İhtiyaç duyulması takdirde notlar, sözkonusu tutanağın ekine dahil edilecek olan ayrı bir tutanak halinde sunulabilir.

Дел IX – Избирачки одбор**IX Bölüm – Seçim Heyeti**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN:

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| 2. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| 3. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| 4. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |

Членот на избирачкиот одбор

не го потпиша записникот поради следните причини:

Seçim Heyeti Üyesi, aşağıda ifade edilen sebeplerden dolayı sözkonusu tutanağı imzalamamaktadır:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Bu kısım Seçim Heyet Başkanı tarafından doldurulur

Потпис на претседателот на ИО
Seçim Heyeti Başkanı – İmza

Датум, место и час
Tarih Yer ve Saat

Изборна единица бр. 1 2 3 4 5 6
 Numaralı Seçim Bölgesi

(заколкувате го бројот на Изборната единица)
 (Seçim Bölgesi Numarasını çevireyiniz)

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија

I Bölüm – Belediye Seçim Komisyon Bilgileri

- 1 Општинска изборна комисија
Belediye Seçim Komisyonu
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerleri toplam sayısı
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerleri sıra numaraları

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК

II Bölüm – BSK Yetkisi Altında Bulunan Seçim Yerlerine İlişkin Bilgiler

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список
Seçim Listesi dökümlerine yazılı olan seçim yerleri toplam seçmen sayısı
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале
Oy kullanan toplam seçmen sayısı
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор
Tutuklu veya mahkum olan ve oy kullanan toplam seçmen sayısı
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица
İç göç konumunda bulunan ve oy kullanan toplam seçmen sayısı
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале,
а кои се на издржување на мерка куќен притвор
Hasta ve fiziksel güce sahip olmayan kişiler ile ev hapsinde bulunan toplam seçmen sayısı
- 9 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се именувани за членови на ИО во ДКП
DKP'nde Seçim Heyeti Üyesi olan ve oy kullanan toplam seçmen sayısı

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК

III Bölüm - BSK Yetkisinde Bulunan Seçim Yerlerine İlişkin Bilgiler

- 10 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Toplam geçerli seçmen kağıdı sayısı
- 11 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Geçerli olmayan seçmen kağıdı sayısı
- 12 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Kullanılmayan seçmen kağıdı sayısı

ПРОВЕРКА KONTROL

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.
 Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула
 ве молиме проверете повторно.
 Mevcut sıralamaya göre sayılan söz konusu karelere yazınız.
 İkinci kolondaki (A - 4) sayı farkı sıfırın dışında bir sayıysa,
 o zaman lütfen tekrardan kontrol ediniz.

10		A	
	+		-
11		4	
	+		=
12		0	
	=		
A			

ЗАПИСНИК

од сумирањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
од Општинска изборна комисија _____

TUTANAĞI

Sonuçlarının Belirlenmesi Toplanması ve Oy Kullanılması _____ Belediye Seçim Komisyonu Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Milletvekilleri Seçim

Дел 4
IV Bölüm[illegible]

Образец број 21

Член 125 и 126 од Изборниот законик

21 Formu

Seçim Kararnamesi 125. Ve 126 Maddesi

Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи
V Bölüm – Liste Takdim Edenler Temsilcileri

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се идентифицира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот.
Kimlik tarama çalışmasının yapılabilmesi amacıyla takdim eden temsilcinin ismi ve soyismi. Tutanağı imzalamazlar.

Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
VI Bölüm – Sonuçların Belirlenmesi ve Toplanması Süreci Notları

Претставникот на подносителот на листата на кандидат ги даде следните забелешки:

Seçim listesini takdim eden yetkili temsilci

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Temsilci ismi ve soyismi ile listeyi takdim eden ismi

Членот на општинската изборна комисија ги даде следните забелешки:

Seçim Heyeti Üyesi aşağıdaki notları ekledi:

**Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*
**İhtiyaç duyulması takdirde notlar, sözkonusu tutanağın ekine dahil edilecek olan ayrı bir tutanak halinde sunulabilir.*

Дел 7 - Општинска изборна комисија
Pjesa 7 – Komisioni Komunal Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:
BAŞKAN:

ЧЛЕНОВИ:
ÜYELER:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| 2. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| 3. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| 4. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |

Членот на општинската изборна комисија одби да го потпише записникот поради следните причини.
Seçim Heyeti Üyesi, aşağıda ifade edilen sebeplerden dolayı sözkonusu tutanağı imzalamamaktadır

Овој дел го пополнува претседателот на Општинската изборна комисија
Bukisim Belediye Seçim Komisyonu Başkanı tarafından doldurulur

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место**Рјеса I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit****Део I – Попуњава се пре отворања бирачког места**

1 2 Број на решението за формирање на избирачкиот одбор Numri i vendimit për formimin e këshillit zgjedhor Број решења о формирању бирачког одбора 3 Вкупен број на примени ласачки личниња Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar Укупни број примљених гласачких листића	- + 1 = Сер. бр. на последно гл. личне nr. ser i fletëvotimit të fundit Сер.бр. последњег гл. листића Сер. бр. на првото гл. личне nr. ser i fletëvotimit të parë Сер.бр. првог гл. листића
---	--

**Дел II
Рјеса II
Део II**

4 Време на започнување на гласањето Koha e fillimit të votimit Време започнувања тасања 6 Време на затворање на гласачкото место Koha e mbylljes së vendvotimit Време затворања гласачког места	5 Време на завршување на тасањето Koha e përfundimit të votimit Време завршетка тасања 7 Дополку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот. Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsytet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes. Уколико је било прекида гласања навести разлоге и трајање прекида.
---	--

**Дел III
Рјеса III
Део III**

8 Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список Numri i plotë i zgjedhësve në vendvotim sipas certifikatës nga Lista zgjedhore Укупни број бирача на бирачком месту по изводу из Бирачког списка 9 Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна кукен притвор Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak Укупни број болесних и немоћних лица која су тасала и лица која су на издржувању казне кућног притвора	
---	---

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето (Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)**Рјеса IV – Vërejtjet për procedurën e votimit (Plotësohet menjëherë pas mbylljes së vendvotimit)****Део IV – Примедбе на поступак гласања (Попуњава се одмах по затворању гласачког места)**

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде следније забелешки: Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese: Овлашћени претставник подносиоца листе даје следеће примедбе:	Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës Име и презиме претставника и назив подносиоца листе
--	--

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следније забелешки:
Anëtar i këshillit zgjedhor
i dha vërejtjet vijuese:
Члан бирачког одбора даје следеће примедбе:

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor
Овај део попуњава претседател бирачког одбора

Овај дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor
Овај део попуњава претседател бирачког одбора

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**
***Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball**
***У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебен записник који се прилаже уз овај записник**

Прва проверка пред отворање на гласачкото место Verifikimi i parë para hapjes së vendvotimit Прва проверка пре отворања гласачког места	Втора проверка по затворање на избирачкото место Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit Друга проверка по затворању бирачког места			
Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки личниња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përbëhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. Молимо вас проверете да ли је број добијених гласачких листића једнак уписаних бирача у бирачком списку. Bo katrore shkruani numrat nga grafet përkatëse. Не катроје shkruani numrat nga grafet përkatëse. У квадратите препишите бројеве из одговарајућих колона 3 8 Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки личниња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koçani për votim të personave të shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit. Ако је разлика различита од нуле молимо вас да проверите поново. Имајте у виду да је одређени број гласачких листића можда уклоњен из свежња за гласање унутрашње раселених лица и затвореника.	Во квадратите препишите ги бројевите од соодветните кополи. Në katrore shkruani numrat nga grafet përkatëse. У квадратите препишите бројеве из одговарајућих колона. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите поново. <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 13 14 12 </td> <td style="vertical-align: top;"> 12 11 </td> <td style="vertical-align: top;"> 13 14 10 3 </td> </tr> </table>	13 14 12	12 11	13 14 10 3
13 14 12	12 11	13 14 10 3		

ЗАПИСНИК

за гласање, сумирање и утврдување на резултати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
од ИО за избирачко место бр. _____

PROCESVERBAL

për votim, sumim dhe vërtetim të rezultateve nga KZ për vendvotimin nr. _____ për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

ЗАПИСНИК

о гласању, сумирању и утврђивању резултата избора посланика у Скупштину Републике Македоније
БО-а за бирачко место бр. _____

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место

Pjesa V- Përmbledhja, plotësohet pas mbylljes së vendotimit

Део V – Сумирање, попуњава се по затварању бирачког места

- | | | |
|----|--|---|
| 10 | <p>Вкупен број на неупотребени масачки ливчиња
 Numri i plotë i fletëvotimeve të përdorura
 Укупни број неупотребених масачких листића</p> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 11 | <p>Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои масале
 Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruar në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar
 Укупни број бирача потписаних у изводу из бирачког списка који су масали</p> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 12 | <p>Вкупен број на масачки ливчиња внесени во масачката кутија
 Numri i plotë i fletëvotimeve të futura në kutinë e votimit
 Укупни број масачких листића унетих у масачку кутију</p> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 13 | <p>Вкупен број на неважечки масачки ливчиња
 Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme
 Укупни број неважећих масачких листића</p> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 14 | <p>Вкупен број на важечки масачки ливчиња
 Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme
 Укупни број важећих масачких листића</p> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 15 | <p>Вкупен број на лица кои не можат да масаат сами
 Numri i plotë i personave të cilët nuk mund të votojnë vetë
 Укупни број лица која не могу да масају сама</p> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

Дел VI

Pjesa VI

Deo VI

[illegible]

Образец број 16
Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик
Formulari numër 16
Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor
Образец број 16
Члан 104, 114, 116, 117, 118 став 3 Изборног законика

Дел VII – Присутни претставници на подносителите на листи
Pjesa VII – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave
Део VII – Присутни представници подносилаца листи

Присутни претставници на подносителите на листи:
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:
Присутни представници подносилаца листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin
Име и презиме со назначом листе чии је представник при чему се евидентира њиновото присуство, али не потпишују записник

Дел VIII – Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
Pjesa VIII – Vërejtje për procedurën për rëmbledhje dhe vërtetim të rezultateve
Део VIII – Примедбе на поступак сумирања и утврђивања резултата

Овај дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор
Pjesëtar i kryetarit të keshillit zgjedhor
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese:
Овлашћени представник подносиоца листе даје следеће примедбе:

Име и презиме на претседателот и на име на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës
Име и презиме представника и на име подносиоца листе

Членот на избирачкиот одбор
Anëtar i keshillit zgjedhor
Анëтар и кешилит згjedhor и дна
vërejtjet vijuese:
Члан бирачког одбора даје
следеће примедбе:

Ов ој дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i keshillit zgjedhor
Овај део потпуњава председник бирачког одбора

Ов ој дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i keshillit zgjedhor
Овај део потпуњава председник бирачког одбора

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**
***Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverbal**
***У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебан записник који се прилаже уз овај записник**

Дел IX - Избирачки одбор
Pjesa IX – Keshilli Zgjedhor
Део IX – Бирачки одбор

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

КРЕТАР:

ПРЕДСЕДНИК:

ЧЛЕНОВИ:	1.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
АНЕТАРЕ:		(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
ЧЛАНОВИ:	2.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
		(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
	3.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
		(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
	4.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
		(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)

Членот на избирачкиот одбор
Anëtar i keshillit zgjedhor
Члан бирачког одбора

не го потпишува записникот поради следните причини:
nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:
није потписао записник из следећих разлога:

Ов ој дел го потпишува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i keshillit zgjedhor
Овај део потпуњава председник бирачког одбора

Потпис на претседателот на ИО
Nënshkrimi i kryetarit të KZ-së
Потпис председника БО

Датум, место и час
Data, muaji dhe ora
Датум, место и час

Изборна единица бр. 1 2 3 4 5 6

Njësia zgjedhore nr.

Изборна јединица бр.

(заокружете го бројот на Изборната единица)
(nëthojeni numrin e njësia zgjedhore)
(заокружете број изборне јединице)

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија
Pjesa 1 – Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor
Део 1 – Подаци о Општинској изборној комисији

1	Општинска изборна комисија Komisioni komunal zgjedhor Општинска изборна комисија	
2	Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК Numri i plotë i vendotimeve për të cilat kompetente është KKZ Укупни број бирачких места за која је надлежна ОИК	
3	Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК Numri rendor i vendotimeve për të cilat kompetente është KKZ Редни број бирачких места за која је надлежна ОИК	

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК
Pjesa 2 – Të dhënat nga votimi për vendvotimet të cilat janë nën kompetencë të KKZ
Део 2 – Подаци о гласању за бирачка места која су под надлежношћу ОИК

4	Вкупен број на избирачи за тие избирачки места записани во изводите од Избирачкиот список Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim Укупни број бирача за та бирачка места уписаних у изводе из Бирачког списка	
5	Вкупен број на избирачи што гласале Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar Укупни број бирача који су гласали	
6	Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim Укупни број лица која су гласала, а која су на издржувању казне затвора или притвора	
7	Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица Numri i plotë i votuesve të cilët kanë votuar, të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm Укупни број гласача који су гласали, а кои су са статусом унутрашње раселених лица	
8	Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar Укупни број болесних и немоќних лица која су гласала и укупни број лица која су гласала а која су на издржувању мере куќног притвора	
9	Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се именувани за членови на ИО во ДКП Numri i plotë të votuesve që kanë votuar, të cilët janë emëruar për anëtarë të KZ-së në PDK Укупни број гласача који су гласали, а који су именувани за чланова БО у ДКП-у	

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК
Pjesa 3 - Të dhëna nga votimi për vendvotimet për të cilat kompetente është KKZ
Део 3 – Подаци о гласању за бирачка места за која је надлежна ОИК

10	Вкупен број на важечки гласачки ливчиња Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme Укупни број важећих гласачких листића	
11	Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme Укупни број неважећих гласачких листића	
12	Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura Укупни број неупотребених гласачких листића	

ПРОВЕРКА
VERIFIKIM
ПРОВЕРА

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула
ве молиме проверете повторно.

Në katrorë shënoni numrat e radhëve përkatëse.
Nëse dallimi në grafën e dytë (A-4) është ndryshe nga zero
ju lutemi të verifikoni përsëri.

У квадратите препишите броеве из одговарајућих редова.
Ако је разлика у другој колони (A – 4) различита од нуле молимо
вас да проверите поново.

10		A	
	+		-
11		4	
	+		=
12		0	
	=		
A			

ЗАПИСНИК

од сумирањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
од Општинска изборна комисија

PROCESVERBAL

nga sumimi i rezultateve të votimit për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
nga Komisioni komunal i zgjedhjeve

ЗАПИСНИК

О сумирању резултата гласања за избор посланика у Скупштину Републике Македоније
Општинске изборне комисије _____

Дел 4
Рјеса 4
Део 4

[illegible]

Образец број 21
Член 125 и 126 од Изборниот законик
Formulari numer 21
Neni 119 dhe 119a nga Kodi Zgjedhor
Образец број 21
Члан 125 и 126 Изборног законика

Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи
Rjesa 5 – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave
Део 5 – Присутни претставници подносилаца листи

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Emri dhe mbiemri me shenja në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin
Име и презиме са назнака листе чији је претставник при чему се евидентира његово присуство, али не потпишују записник

Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
Rjesa 6 – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve
Део 6 – Примедбе на поступак сумирања и утврђивања резултата

Претставникот на подносителот на листата на кандидат ги
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit i
Претставник подносиоца листе кандидата
даде следните забелешки:
dha vërejtjet vijuese:
даје следеће примедбе:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës
Име и презиме претставника и назив подносиоца листе

Членот на општинската изборна комисија ги даде следните забелешки:
Anëtar i komisionit komunal zgjedhor i dha vërejtjet vijuese:
Члан општинске изборне комисије даје следеће примедбе:

*Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
*Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi
*У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебан записник који се прилаже уз овај записник

Дел 7 - Општинска изборна комисија
Rjesa 7 – Komisioni Komunal Zgjedhor
Део 7 – Општинска изборна комисија

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

КРЕТАР:

ПРЕДСЕДНИК:

ЧЛЕНОВИ:

АНЕТАРЕ:

ЧЛАНОВИ:

1.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë) (својеручни потпис)
2.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë) (својеручни потпис)
3.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë) (својеручни потпис)
4.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë) (својеручни потпис)
	(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë) (својеручни потпис)

Членот на општинската изборна комисија
Anëtar i komisionit komunal zgjedhor refuzoi ta nënshkruaj
Члан општинске изборне комисије

одби да го потпише записникот поради следните причини:
procesverbalin për këto arsye:
одбио је да потпише записник из следећих разлога:

Овој дел го пополнува претседателот на Општинската изборна комисија
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor
Овај део попуњава председник Општинске изборне комисије

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****1936.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тисовица, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тисовица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Тисовица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-6848/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1937.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пагаруша, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пагаруша, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пагаруша.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-6849/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1938.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бујковци, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бујковци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бујковци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-6850/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1939.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вражале, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вражале, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Вражале.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-6851/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1940.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раовиќ, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раовиќ, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Раовиќ.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6852/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1941.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Копаница, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Копаница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Копаница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6853/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1942.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пакошево, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пакошево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пакошево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6854/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1943.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бучинци, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бучинци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бучинци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6855/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1944.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Атишта, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Атишта, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Атишта.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6856/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1945.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гарани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гарани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Гарани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6857/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1946.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крушица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крушица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Крушица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6858/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1947.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лешница, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лешница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лешница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6859/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1948.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рабетино, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рабетино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Рабетино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6860/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1949.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Речани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Речани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Речани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6861/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1950.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гостиражни, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гостиражни, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Гостиражни.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6862/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1951.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долгаец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долгаец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долгаец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6863/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1952.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Прстен, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Валандово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Прстен, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Прстен.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6864/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1953.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Булунтули, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Валандово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Булунтули, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Булунтули.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6865/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1954.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Казан Дол, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Валандово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Казан Дол, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Казан Дол.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6866/1
4 април 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

1955.

Врз основа на член 57, став (4) од Законот за безбедност на храната (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
ХРАНАТА ПРОИЗВЕДЕНА СО ЈОНИЗИРАЧКО
ЗРАЧЕЊЕ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на храната произведена со јонизирачко зрачење.

Член 2

Посебните барања за безбедност се применуваат при производство, промет и увоз на храна и прехранбени состојки (во натамошниот текст: храна третирана со јонизирачко зрачење).

Член 3

Одредбите на овој правилник не се применуваат на:

(а) храна, изложена на јонизирачко зрачење, настанато од мерни или инспекциски уреди, под услов, апсорбираната доза да не е поголема од 0,01 Gy за инспекциски уреди што корис-

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 1999/2/EЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 22 февруари 1999 година за приближување на законодавството на земјите-членки за храна и прехранбени состојки третирани со јонизирачко зрачење, CELEX број 31999L0002 и со Директивата 1999/3/EЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 22 февруари 1999 за формирање листа на Заедницата за храна и прехранбени состојки третирани со јонизирачко зрачење, CELEX број 31999L0003.

тат неутронски сноп и 0,5 Gy во други случаи, за рендгенски зраци со максимална вредност на енергијата од 10 MeV, за неутронски сноп со максимална вредност на енергијата од 14 MeV и вредност на енергијата од 5 MeV во други случаи и

(б) храна третирана со јонизирачко зрачење која се подготвува за пациенти на кои им е потребна стерилна диетална исхрана под медицински надзор.

Член 4

При ставање во промет треба да се применат сите мерки со кои ќе се обезбеди дека храната третирана со јонизирачко зрачење е во согласност со барањата за безбедност утврдени во овој правилник.

Член 5

Третирањето на храната со јонизирачко зрачење може да се врши доколку се исполнети следните барања:

- има оправдана технолошка потреба,
- не претставува опасност по здравјето на луѓето и се спроведува според точно определени услови,
- е корисно за потрошувачот и
- не се употребува како замена за хигиенска и добра производна или земјоделска пракса.

Член 6

Третирање на храна со јонизирачко зрачење може да се употреби само за следните цели:

- намалување на појавите на заболувања поврзани со храната преку уништување на патогените микроорганизми;
- намалување на расипувањето на храната со успорување или запирање на процесите на гниење, како и уништување на микроорганизмите што предизвикуваат гниење;
- намалување на загубите на храна поради предвремено зреење, ртење или проникнување и
- отстранување на организмите во храната кои се штетни за растенијата или растителните производи.

Член 7

(1) Третирање на храната со јонизирачко зрачење се врши само со следните извори на јонизирачко зрачење и тоа:

- гама зраци од радионуклидите ^{60}Co или ^{137}Cs ;
- рендгенски зраци, што имаат енергија помала од 5 MeV и
- забрзани електрони што имаат енергија помала од 10 MeV.

(2) Вкупната средна абсорбирана доза на јонизирачко зрачење се пресметува согласно дозиметриските постапки дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Видовите храна кои можат да се третираат со јонизирачко зрачење и дозволените максимални вредности на дозата на зрачење се дадени во Прилог 2 кој е составен дел од овој правилник.

Член 9

(1) Максималната вредност на дозата на јонизирачко зрачење за третирање на храната може да биде аплицирана во делови, но не треба да ја надмине максималната вредност на дозата на зрачење утврдена во Прилогот 2 на овој правилник.

(2) Третирање на храна со јонизирачко зрачење не може да се користи во комбинација со каква било друга хемиска обработка на храната што ја има истата намена како третирањето со јонизирачко зрачење.

Член 10

(1) Храната третирана со јонизирачко зрачење се означува согласно со Правилникот за начинот на означување на храната (¹), како и со следните податоци:

а) За храната наменета за крајниот потрошувач, за објектите за јавна исхрана, угостителските објекти или други комерцијални активности (кетеринг):

- доколку храната третирана со јонизирачко зрачење се продава во поединечни пакувања, зборовите „озрачена“ или „третирана со јонизирачко зрачење“ треба да бидат означени на пакувањето, а името под кое ќе се продава производот треба да вклучува и детали за физичката состојба на храната или специфичниот третман на кој била изложена (на пример доведен во прав, сушен со замрзнување, длабоко замрзнат, концентрирани, чаден) за сите случаи кога пропуштањето на такви информации може да предизвика заблуда кај потрошувачот;

- доколку храната третирана со јонизирачко зрачење се продава рефус, зборовите „озрачена“ или „третирана со јонизирачко зрачење“ се наведуваат заедно со името на храната на ознаката поставена на садот во кој се наоѓа храната или на известување покрај садот во кој се наоѓа храната;

- доколку храната третирана со јонизирачко зрачење се употребува како состојка, зборовите „озрачена“ или „третирана со јонизирачко зрачење“ треба да бидат назначени во листата на состојки и

- доколку производите се продаваат рефус, зборовите „озрачена“ или „третирана со јонизирачко зрачење“ се наведуваат заедно со името на производот на ознаката на садот, во кој се наоѓа производот или на известување покрај садот во кој се наоѓа производот,

при што зборовите „озрачена“ или „третирана со јонизирачко зрачење“ треба да се користат за означување со намера да се наведе дека состојки третирани со јонизирачко зрачење се користени со други состојки во храната, дури и ако содржината на таквите состојки е помала од 25% од готовиот производ.

б) Доколку храната третирана со јонизирачко зрачење, не е наменета за крајниот потрошувач и за објектите за јавна исхрана:

- при означувањето треба да се користат зборовите „озрачена“ или „третирана со јонизирачко зрачење“ за да се наведе дека храната или состојките во храната се третирани со јонизирачко зрачење и

- се наведува називот и седиштето на објектот каде што е спроведено третирањето на храната со јонизирачко зрачење или неговиот регистарски број наведен во одобрението за третирање на храна со јонизирачко зрачење.

(2) За сите видови на храна од став (1) на овој член во документите кои ја придружуваат или се однесуваат на храната третирана со јонизирачко зрачење треба да биде наведено дека истата е третирана со јонизирачко зрачење.

Член 11

(1) Објектите во кои се третира храната со јонизирачко зрачење треба да имаат одобрение од Дирекцијата за радијациона сигурност и од Агенцијата за храна и ветеринарство, согласно член 57 став (1) од Законот за безбедност на храната.

(2) За секој употребен извор на јонизирачко зрачење и за секоја серија третирана храна треба да се чуваат следните податоци:

(а) природата и количината на храната третирана со јонизирачко зрачење;

(б) број на серијата;

(в) лице, кое издава налог за третирање на храната со јонизирачко зрачење;

(г) корисник на третираната храна ;

(д) датум на третирањето со јонизирачко зрачење;

(е) материјали за пакување, употребени за време на третирањето;

(е) податоци за контрола на процесот на зрачење, на начин како што е утврдено во Прилог 1 од овој правилник, извршените дозиметриски проверки и добиените резултати, со детални податоци за граничните вредности, долна и горна граница на апсорбираната доза, како и видот на користеното јонизирачко зрачење и

(ж) прегледување на почетната доза при валидација на мерењата.

Член 12

Храна третирана со јонизирачко зрачење може да се увезе во Република Македонија ако:

(а) е во согласност со барањата за безбедност утврдени во овој правилник;

(б) е придружена со документација која содржи име на операторот и адреса на објектот каде што е извршено третирањето на храната со јонизирачко зрачење како и податоците од член 11 став (2) на овој правилник и

(в) е третирана во објект кој има одобрение за третирање на храна со јонизирачко зрачење.

Член 13

(1) Храната третирана со јонизирачко зрачење што се увезува во Република Македонија од земји кои не се членки на Европска Унија, може да се увезе само доколку третирањето на храната со јонизирачко зрачење е извршено во одобрени објекти.

(2) Листата на одобрени објекти од став (1) од овој член Агенцијата за храна и ветеринарство ја објавува на својата веб страна.

(3) Името на одобрениот објект од став (1) на овој член треба да биде наведено во документацијата што ја следи пратката со храна третирана со јонизирачко зрачење.

Член 14

Материјалите што се користат за пакување на храна третирана со јонизирачко зрачење треба да бидат погодни за таа намена.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за посебните барања за безбедност на храната третирана со јонизирачко зрачење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/07).

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1718/1

28 февруари 2014 година

Скопје

Директор,

Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

ДОЗИМЕТРИСКИ ПОСТАПКИ

1. ДОЗИМЕТРИЈА

Вкупна средна апсорбирана доза

Се смета, дека за одредување на здравствената состојба на прехранбените производи третирани со вкупна средна доза со вредност од 10 kGy или помалку, сите хемиски ефекти поради озрачување во избраниот интервал на вредности на дозата се пропорционални со вредностите на дозата.

Вкупна средна доза $\bar{D}$ е одредена со интеграл по вкупниот волумен на примерокот

$$\bar{D} = \frac{1}{M} \int p(x, y, z) d(x, y, z) dV$$

каде што

M е вкупна маса на третираниот примерок

p е густината во точката со координати (x, y, z)

d е апсорбирана доза во точката со координати (x, y, z)

$dV = dx dy dz$ е инфинитезимален елемент на волумен, што во реални случаи е претставен со делови на вкупниот волумен.

Вкупната средна абсорбирана доза може да се утврди непосредно за хомогени производи или за рефус стоки со очигледна хомогена густина, со стратешко поставување на адекватен број дозиметри случајно низ волуменот на стоката. Од дозата распределена на таков начин може да се пресмета средна вредност, која претставува вкупна средна апсорбирана доза.

Ако формата на кривата на распределба на дозата во производот е јасно одредена познати се местоположбите на минималната и максималната доза. Мерењата на вредностите на дозата во овие две местоположби на серија од примероци од производот може да се користи за проценка на

вкупната средна доза. Во некои случаи, средната вредност од минималната вредност на средната апсорбирана доза ($\bar{D}_{\min}$) и максималната вредност на средната апсорбирана доза ($\bar{D}_{\max}$) е доволна за проценка на вкупната средна доза, т.е. во вакви случаи:

$$\text{Вкупна средна доза} \approx \frac{\bar{D}_{\max} + \bar{D}_{\min}}{2}$$

Односот $\frac{\bar{D}_{\max}}{\bar{D}_{\min}}$ не смее да надмине 3.

2. ПОСТАПКИ

2.1. Пред да се започне вообичаена постапка за третирање на храната со јонизирачко зрачење во објектот за зрачење на дадена категорија прехранбени производи, треба да се одредат положбите за минимална и максимална доза со мерење на дозите низ волуменот на производот. Овие мерења треба да се спроведат соодветен број пати (пр. 3-5) за да се земат во предвид промените на густината и геометријата на производот.

2.2. Мерењата треба да се повторат секогаш кога производот, неговата геометрија или условите за третирање со јонизирачко зрачење се менуваат.

2.3. За време на постапката, се изведуваат рутински мерења на дозите со цел да се осигура дека границите на дозите не се надминати. Мерењата треба да се вршат со поставување на дозиметри во положбата од минималната или максималната доза или на референтна положба. Дозата на референтната положба треба да биде квантитативно поврзана со максималната и минималната доза. Референтната положба треба да биде сместена на соодветна точка во или на производот, каде промените на дозата се мали.

2.4. Рутинските мерења на дозите треба да се вршат во редовни интервали за време на производството и во секоја серија.

2.5. Кога течни, непакувани стоки се третираат со јонизирачко зрачење, местото на минималната и максималната доза не може да се одреди. Во таков случај, се препорачува користење на избор на случаен дозиметар за да се утврдат вредностите на минималната и максималната доза.

2.6. Мерењата на дозите треба да се вршат со признати дозиметриски системи и треба да ги следат примарните стандарди.

2.7. За време на третирањето со јонизирачко зрачење, одредени параметри на објектите треба да се контролираат и постојано да се евидентираат. За објекти каде се врши третирањето со радионуклиди, параметрите вклучуваат брзина на пренос на производот или времето поминато во зоната на зрачење и позитивен показател за правилната положба на изворот. За објекти каде третирањето се врши со акцелератор, параметрите вклучуваат брзина на пренос на производот, вредности на енергијата на електронскиот сноп и ширината на скенерот на објектот.

Прилог 2

ВИДОВИ НА ХРАНА ЗА КОИ Е ОДОБРЕНО ТРЕТИРАЊЕ СО ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И МАКСИМАЛНА ВРЕДНОСТ НА АПСОРБИРАНАТА ДОЗА

Видови на храна	Максимална вредност на вкупната средна апсорбирана доза (kGy)
Суви билки, зачини и зеленчуци за зачини	10

¹ Правилникот за начинот на означување на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/05) е усогласен со Директивата 1987/250/ЕЕЗ на Комисијата од 15 април 1987 година за индикација на јачината на алкохол по волумен при означување на алкохолните пијалоци за продажба на крајниот потрошувач (CELEX број 31987L0250), Директивата 1989/396/ЕЕЗ на Советот од 14 јуни 1989 година за индикатори или маркери за идентификација на сериите (лотови) на прехранбени производи на кои што се однесуваат (CELEX број 31989L0396), Директивата 1990/496/ЕК на Комисијата од 24 септември 1990 година за означување на нутритивните својства на храната (CELEX број 31990L0496), Регулативата 1991/2092/ЕЕЗ на Советот од 24 јуни 1991 година за органско производство на земјоделски производи и индикациите што при тоа се однесуваат на земјоделските производи и прехранбените производи (CELEX број 31991R2092), Директивата 1994/35/ЕК на Европскиот Парламент и Советот од 30 јуни 1994 година за засладувачи што се користат во прехранбените производи (CELEX број 31994L0035), Директивата 1994/54/ЕК на Комисијата од 18 ноември 1994 година за задолжителна индикација на означувањето на одделни, конкретни прехранбени производи, различни од оние предвидени во Директивата 79/112/ЕЕЗ (CELEX број 31994L054), Директивата 2000/13/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 20 март 2000 година за приближување на законите на земјите-членки за означување, презентација и рекламирање на храната (CELEX број 32000L0013), Директивата 2002/67/ЕК на Комисијата од 18 јули 2002 година за означување на прехранбени производи што содржат кинин и прехранбени производи што содржат кофеин (CELEX број 32002L0067), Регулативата 2003/1829/ЕК на Европскиот Парламент и Советот од 22 септември 2003 година за генетски модифицирана храна и добиточна храна (CELEX број 32003R1829).

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**1954.**

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12 и 170/13), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец март 2014 година, во однос на месец февруари 2014 година, е пониска за 0,3%.

2. Исплатата на платите за месец март 2014, во однос на месец февруари 2014 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Диме Спасов, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014063